



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 април 2018 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: март 2018 година

- Просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити, во март 2018 година и натаму бележат минимално месечно намалување од 0,03 п.п. и 0,02 п.п. и изнесуваат 5,67% и 1,48%, соодветно.
- Во март, просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити изнесува 4,92%, што претставува мало месечно намалување од 0,06 п.п., додека просечната каматна стапка на новопримените депозити оствари месечен пад од 0,1 п.п. и изнесува 1,47%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017	7.2017	8.2017	9.2017	10.2017	11.2017	12.2017	1.2018	2.2018	3.2018
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	6.09	6.05	6.01	5.98	5.95	5.93	5.89	5.86	5.82	5.73	5.72	5.70	5.67
Корпоративен сектор	5.66	5.61	5.55	5.49	5.45	5.42	5.36	5.31	5.25	5.14	5.12	5.09	5.03
Домаќинства	6.58	6.55	6.53	6.51	6.49	6.48	6.46	6.43	6.40	6.38	6.37	6.36	6.35
Новоодобени кредити	5.45	5.28	5.53	5.21	5.38	5.18	5.06	5.09	5.10	4.88	5.13	4.98	4.92
Корпоративен сектор	5.24	5.05	5.39	5.02	5.17	4.96	4.74	4.84	4.89	4.72	4.96	4.56	4.61
Домаќинства	5.83	5.67	5.77	5.69	5.73	5.68	5.78	5.55	5.52	5.35	5.50	5.60	5.56
Вкупни депозити	1.65	1.59	1.58	1.56	1.52	1.51	1.52	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.48
Корпоративен сектор	2.01	2.00	2.02	2.02	1.87	1.82	1.96	1.93	1.91	1.76	1.77	1.72	1.69
Домаќинства	1.60	1.54	1.52	1.50	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.45
Новопримени депозити	1.36	1.37	1.44	1.46	1.16	1.25	1.34	1.38	1.26	1.29	1.36	1.57	1.47
Корпоративен сектор	1.10	1.05	1.14	1.22	0.96	1.03	1.20	1.03	0.98	1.02	0.95	1.42	1.08
Домаќинства	1.59	1.59	1.61	1.64	1.35	1.45	1.51	1.73	1.57	1.57	1.61	1.71	1.79

Извор: НБРМ.

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор во март бележи месечно намалување од 0,06 п.п. и изнесува 5,03%. Месечното надолно поместување се должи на падот кај сите компоненти во оваа категорија: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,09 п.п. и 0,05 п.п.,

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>



² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

соодветно) и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,06 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа намалување од 0,63 п.п.



Извор: НБРМ.

- Во март, просечната каматна стапка по која се одобрувале новите кредити на корпоративниот сектор изнесува 4,61% и во споредба со претходниот месец забележа мал раст од 0,05 п.п. Притоа, месечното зголемување во целост е резултат на растот на каматната стапка кај денарските кредити без валутна клаузула (за 0,2 п.п.), во услови кога каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула и кредитите во странска валута бележат намалување (за 0,6 п.п. и 0,14 п.п., соодветно). Во споредба со март минатата година, кај оваа каматна стапка е забележан пад од 0,63 п.п.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор во март бележи месечно намалување од 0,03 п.п. и изнесува 1,69%. Падот на месечна основа целосно произлегува од намалувањето кај каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,1 п.п.). Од друга страна, кај каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула и депозитите во странска валута е




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика


евидентниран идентичен месечен раст за 0,03 п.п. На годишна основа, каматната стапка оствари надолна промена од 0,32 п.п.

- Во март, просечната каматна стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор се сведе на ниво од 1,08%, што претставува месечно намалување од 0,34 п.п. Анализирани според валутната структура, падот на месечна основа се должи на намалувањето кај каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,36 п.п. и 0,14 п.п., соодветно), при минимален раст кај каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Во однос на март минатата година, оваа стапка е пониска за 0,02 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРМ.




- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата забележа минимална месечна надолна промена од 0,01 п.п. и изнесува 6,35%. Анализирани на годишна основа, стапката бележи намалување од 0,23 п.п.
- Во март, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 5,56%, при евидентирано месечно намалување од 0,04 п.п. Падот кај оваа категорија главно произлегува од намалените стапки кај кредитите во странска валута и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,19 и 0,07 п.п., соодветно), во услови кога каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула бележи раст на месечно ниво (за 0,14 п.п.). Кај оваа каматна стапка е забележано намалување од 0,27 п.п. на годишна основа.

⁴ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.


⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата во март оствари месечен пад од 0,02 п.п. и изнесува 1,45%. Притоа, надолната промена се должи на сите нејзини компоненти: каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), како и каматната стапка на депозитите во странска валута (за 0,03 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е пониска за 0,15 п.п., во споредба со истиот месец од минатата година.
- Во март, кај просечната каматна стапка на новопримените депозити⁶ од домаќинствата е евидентиран месечен раст од 0,08 п.п. и таа изнесува 1,79%. Зголемувањето произлегува од растот на каматната стапка на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,17 п.п.), при пад на каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,26 п.п.). Во однос на март 2018 година, стапката забележа раст од 0,2 п.п.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерирани каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

⁶ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата прекинон во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspх](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspх)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 мај 2018 година (референтен пресек заклучно со април 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).